

## ДВОЈНО НАМАЛЕНИ ЦЕНИТЕ ЗА ДРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Со одлука на Владата намалени се услугите на Катастарот, Централниот регистар и на Државниот завод за индустриска сопственост. Намалени и укинати се и значителен дел од надоместоците на Царинската управа. Како што соопшти заменик-премиерот Зоран Ставревски, примената на намалените надоместоци почнува веднаш. Во Катастарот, како што беше најавено во јули, намалени се надоместоците за сите услуги за 50 отсто.

"Со тоа не само што поевтинуваат услугите за граѓаните и за претпријатијата, туку и очекуваме да се зголеми обемот на користење и подобрување на услугите кај Катастарот", рече Ставревски.

Досега за запишување на хипотека граѓаните плаќаа од 500 до 2.800 денари, во зависност од висината на хипотеката, а отсега ќе се наплатува од 250 до 1.400 денари. За добивање имотен и поседовен лист беа потребни 250 денари, сега истите ќе чинат само 125 денари, додека уверението за движење на имот од 800 се намалува на 400 денари, а за копија од катастарски план наместо 350 ќе се плаќаат 175 денари.

Во Централниот регистар цените на услугите се намалени за половина. Претходно за издавање бонитет се плаќаше 3.500, а сега 1.750 денари. Издавањето

скратени искази од годишни сметки сега е 254 денари, регистрација на трговец поединец чинеше 3.900, а новата цена е 1.952 денари, додека бришење на субјект од 900 се намалува на 450 денари.

Во делот на Царината целосно се укинуваат надоместоците кои бизнисмените ги чинеа околу 4.000 евра за различни видови царински процедури.

"Ова се само првични резултати. Гилотината не застанува тука. Продолжуваме со имплементацијата на другите мерки за намалување на надоместоци и документација, скратување на рокови, воведување материјална одговорност на државните службеници за непостапување по предмети, воведување на правилото 'Молчењето значи одобрување'", изјави Ставревски и додаде дека намалувањето на цените на услугите ќе резултира со зголемен интерес за овие институции.

## ИЗДАДЕНО ОДОБРЕНИЕТО ЗА 3Г ТЕХНОЛОГИЈА

Владата го усвои предлогот за доделување на едно одобрение за користење на радиофреквенции наменети за 3Г технологија, во висина од 10 милиони евра, како еднократен надоместок за користењето на трета генерација на мобилни мрежи, кои овозможуваат мултимедијални говорни услуги.

Како што соопшти министерот за транспорт и врски, Миле Јанакиески, Агенцијата за електронски комуникации ќе распише тендер, а се очекува за година ипол 3Г технологијата да почне да оперира на македонскиот пазар.

Владата доставила предлог до АЕК при распишувањето на тендерот да се запазат критериумите за доделување на едно одобрение за користење на радиофреквенции, а како основен услов за доделување на лиценцата е 50 отсто покриеност на територијата на Македонија во рок од една го-

## ФРАНЦИЈА НАЈГОЛЕМ ИНВЕСТИТОР ВО МАКЕДОНИЈА

Според анализата на НБРМ, во вториот квартал на 2007 година нето приливите врз основа на директни инвестиции го надминаа нивото од 45 милиони евра, а портфолио инвестициите изнесуваа 45,5 милиони евра. На годишна основа тие се повисоки за 2,6 пати или за 83,6 отсто.

Напорите за подобрување на инвестиционата клима и потенцијалот на Македонската берза привлекоа значајни странски инвестиции во земјава. Анализата на НБРМ за странските директни

инвестиции покажува дека најголеми инвеститори во Македонија се Франција, Австрија и Швајцарија, а најмногу е инвестирано во телекомуникациите, во финансиското посредување (влез на позната француска банка) и во компјутерските активности. Според анализата, општа оценка на инвеститорите е дека работите се придвижуваат и одат кон подобро, иако треба уште да се работи на случајот. Нивната позитивна оценка најмногу се однесува на намалувањето на даноците што според нив е добар сигнал за интерес на инвеститорите.




дина, по доделувањето на одобрението и уште 50 отсто, односно покриеност на целата територија во рок од 2 години.

"Владата прави напори за максимална транспарентност за влез на операторите и настојува на пониски цени. Владата ѝ предлага на АЕК во рок од 6 месеци од почетокот на работењето, оваа услуга да им ја понуди и на останатите оператори по цени за кои на тендерот ќе се добиваат максимум 54 поени и тоа по 18 за 3Г, фиксната телефонија и Интернет. Овој систем ќе нуди универзална покриеност, односно поврзување на големи географски подрачја", рече Јанакиески.

Министерот додаде дека била отпочната и постапка за четврт мобилен оператор, за кој 6 компании веќе се заинтересирале.

"Либерализацијата на пазарот за телекомуникациски услуги, која долго време беше запоставувана, сега овозможи поголема конкуренција, а со тоа и поквалитетни услуги и пониски цени", додаде Јанакиески.

Третата генерација мобилни системи обединува копнени, сателитски, фиксни и мобилни компоненти. Системите на 3Г треба да обезбедат безжичен Интернет и интегрирани услуги, како што се, говор, податоци, слики и видео.



## КАЗНИ ЗА РАБОТОДАВАЧИ ВО ВЕЛЕС И ВО КУМАНОВО

Деновиве државниот инспекторат за труд со 15 инспектори од различни градови во земјава, изврши 102 контроли во Велес, при што се изречени 25 решенија за забрана за работа на работодавачи за затекнати 62 лица на работа без заснован работен однос, изјавија во Министерството за труд и социјална политика.



Кај 44 работодавачи, кои вработуваат 517 работници, не се најдени недостатоци во примената на законските прописи. Во вторникот инспекторите за труд во организирана акција извршија 92 контроли и во Куманово. Акцијата ја изведеа 19 инспектори за работни односи, при што е извршена контрола на сите производители на чевли во поранешните простории на "ЧИК", каде не е затекнато ниту едно лице без договор за работа, а плати и придонеси се исплатени заклучно со август.

Во останатите контроли во Куманово инспекторите донесоа 21 решение за забрана за работа на работодавецот за затекнати 66 лица без договори за работа, а при тоа 848 лица биле со договори за работа согласно Законот за работни односи.

## РАСТЕ БРОЈОТ НА ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ

Вкупниот број платежни картички според последните статистички податоци на Народна банка за август изнесува 646.070 картички. Со "кеш" функција се 9.674 картички, со дебитна се 319.722 картички, 153.828 имаат кредитна функција, со функција на електронски пари нема и со комбинирана функција се 162.846 картички.

Платежните картички секојдневно стануваат сè поприсутни во платниот промет и граѓаните почнуваат да се навикнуваат на нивно користење, особено сега кога гарантите чекови ја загубија својата функција во платниот промет така што на граѓаните им останува да ги прифатат картичките како начин на плаќање, најмногу за плаќање на рати.



Податоците покажуваат дека бројката на трговци кои прифаќаат картички изнесува 11.979. Во земјава постојат 15.751 уред за прифаќање картички, од кои на продажните места се активни 15.251, а има 500 ATM апарати.

Апел за помош за лицето Горан Станков, потребни се донации за изведување оперативен зафат-трансплантација на бубрег во странска клиника, за што се неопходни 50.000 евра. Одобрени телефонски броеви за донации од 100 денари се:  
070-143-144 и 075-143-075  
или директно на жиро-сметка за денарски донации отворена во Алфа Банка АД Скопје:  
Број на жиро-сметка: 280-0000099969-83  
Повикување на број: 1000031177

**ИСПРАТИ СМС**  **КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина: **POD 075XXXXXX** каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
2. Таа ќе добие анонимна порука со праќаче - што би сакала да добие за подарок.
3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

**СМС ПОДАРОК** услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ  
\*са гласно место, како во примерот

**ИСПРАТИ СМС НА**  
**075 14 14 42**  
20 ДЕН. + 18% ДДВ

**СОНОВНИК**

За докупвање на твојот сон испрати СМС порука со следната содржина: **SON** пошти  
Почувај што го побиваш во твојот сон.  
\*со празно место како во примерот